

Манасиевски е свесен дека ЛДП долго време не функционира на теренот. Исто како што е свесен дека нејзиното враќање во живот е тежок и мачен процес, пред сè, поради фактот дека голем дел од членовите на оваа партија веќе и официјално му припаѓаат на СДСМ, додека другите успеаја да најдат приклучок во сите други партии, вклучувајќи го и ВМРО-ДПМНЕ. Губењето на идентитетот на ЛДП се случуваше долго време, за што "од голема помош" беше и самото раководство на партијата кое, желно да се најде во врвот на структурите на власта, секогаш прифаќаше преговори со СДСМ, при тоа воопшто не обидувајќи се да провери што се случува со сопственото членство или, пак, што за коалицирањето со СДСМ мисли останатиот дел од сопартијците, односно оние членови



Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

кои не се дел од раководните структури на партијата.

СДСМ на овие избори оди сам, без придружните елементи од типот на ЛДП, но и некои други помали политички субјекти, кои до вчера беа научени само да бидат декор на бината, додека главната работа на теренот и натаму да ја завршува "големиот брат". Оваа одлука на СДСМ нема да му донесе многу штета бидејќи, како што веќе потенциравме, и онака сами си ја "бркаа" работата на теренот, а честеа со функции и вработувања на лица од помалите политички партии, со кои беа во коалиција. Но, затоа, пак, на овој начин СДСМ им зададе силен удар на сите оние други партии, кои беа научени да се закачат за една поголема политичка партија и да врват со изборниот караван низ Македонија како на излет. Пресекувањето се чини најмногу ги погоди либералите на Стојан Андов кои, сакале или не, ќе мора сами да истрчаат на избори. Прашањето е само како?

отворени карти за изборите, политичките партии сепак почнаа (за почеток срамежливо), да соопштуваат детали од нивната изборна кампања. Главните адути, односно кандидатите за градоначалници за Скопје и претседателските кандидати сè уште не се ни намирисуваат, но затоа, пак, се спомнува по некое име за евентуален градоначалник на некој град или, пак, на помала општина. Двете најголеми партии во земјава, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, очигледно дека и на овие, како всушност и на секои претходни, со главните "фаци" ќе тактизираат до крај.

## СОНЦЕТО ЗГАСНА!

Главна новина за овие избори се чини е одлуката за настап во изборниот процес. Изненадувањето го почна Либерално-демократската партија на Јован Манасиевски, а го продолжи Социјалдемократскиот сојуз. Имено, за овие локални избори и двете партии одлучија да одат самостојно, иако се свесни дека со тоа ги намалуваат шансите за победа, доколку се земе предвид исклучителната поставеност на ВМРО-ДПМНЕ на теренот, и рејтингот кој оваа партија го ужива во моментот. На овој начин се чини дека коалицијата "Сонце", која беше составена за потребите на претходните вонредни парламентарни избори, и официјално згаснува, што беше и за очекување по дебаклот кој го доживеа во јули. Но, и не само поради тоа, туку и поради сè поголемото инсистирање на претседателот на ЛДП, Јован Манасиевски, за промоција на својот политички субјект, кој по бескрајно долгото коалицирање со СДСМ како да се изгуби од политичката карта.

Манасиевски е свесен дека ЛДП долго време не функционира на теренот. Исто како што е свесен дека нејзиното враќање во живот е тежок и мачен процес, пред сè, поради фактот што голем дел од членовите на оваа партија веќе и официјално му припаѓаат на СДСМ, додека другите успеаја да најдат приклучок во сите други партии, вклучувајќи и во ВМРО-ДПМНЕ. Губењето на идентитетот на ЛДП се случуваше долго време, за што "од голема помош" беше и самото раководство на партијата, кое желно да се најде во врвот на структурите на власта, секогаш прифаќаше преговори со СДСМ, при тоа воопшто необидувајќи се да провери што се случува со сопственото членство или, пак, што за коалицирањето со СДСМ мисли останатиот дел од сопартијците, односно оние членови кои не се дел од раководните структури на партијата.

Токму затоа отрезнувањето на раководството на ЛДП ќе биде многу тешко со ситуацијата која ќе ја затекне на терен. За победа не може во никој случај да стане збор. Но, во исто време, и трескавично малата бројка на освоени

Стивна правта околу штрајкот на СОНК. Власта и Синдикатот успеаја да се најдат некаде на половина пат, односно да изнајдат решение кое барем делумно ќе ги задоволи двете страни. Старите велат - и волкот сит и овците на број! Претпоставувам дека власта не е многу среќна што под зголемен притисок на јавноста се доведе во ситуација да седне и да го решава ова прашање, и покрај големите реформски зафати кои изминативе две години ги имаше токму во сферата на образованието, исто како што не е среќен ниту СОНК, кој во преговорите не успеа до крај да ја добие битката. Сепак, од трите клучни барања, лидерот на синдикалците успеа да склучи договор со Владата за две. Третото останува за 2010 година. Кога ќе заврши постот на Дојчин Цветановски? Дотогаш му оставаме простор да се посвети на масната трпежа, се разбира, во пресрет на новодошните и Божикните празници.

Шега на страна, овој тежок проблем,

кој имаше индикации да прерасне во нешто многу посериозно, конечно заврши. Учениците се вратија во своите клупи, додека професорите, барем оние кои со години наназад работеа под договор на дело, конечно добија решение за работа на неопределено време. Еден голем проблем е и санирано. Нема веќе штрајк. Нема веќе збунети професори и директори, се разбира, нема веќе ученици по кафулињата за време на наставата. Но, го нема ниту Дојчин Цветановски по цел ден на сите телевизиски програми во ударните термини на вестите. Нема веќе кој е во право, и дали треба и како да се штрајкува! Значи, се враќаме во "нормала", односно на секојдневните политички и економски случувања. А тука нема ништо ново, или што ќе рече, тековно. Месяц пред доаѓањето на новата, се надеваме успешна година, која патем сè уште никој не ја спомнува, и онаа старо-новата актуелна тема - локални и претседателски избори.

Иако е сè уште рано да се говори со



**КРСТЕВСКИ ЌЕ МОЛЧИ, А АНДОВ ЌЕ СЕ ОБИДЕ  
ДА СОБЕРЕ ПАРТИЈА ЗА ИЗБОРИТЕ**



**МАНАСИЕВСКИ Е СВЕСЕН  
ДЕКА ЛДП ДОЛГО ВРЕМЕ НЕ  
ФУНКЦИОНИРА НА ТЕРЕНОТ**

## СДСМ ГИ ОТКАЧИ САТЕЛИТИТЕ, ВМРО-ДПМНЕ РАЗМИСЛУВА!?

### БАДЕНТЕР И ЗА ЛОКАЛНИ!?

Партиите на етничките заедници во Република Македонија со години наназад се поделени меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Веројатно токму затоа и формираа толку многу политички партии за да можат да се поделат меѓу себе. Практично и да не постои етничка заедница во земјава, која нема два политички субјекта. Интересно е тоа што на последните вонредни парламентарни избори речиси сите се определија за коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, односно се определија за власт. Дали исто ваква ќе биде состојбата и за овие избори? Сè уште е рано да се шпекуира, но веќе има најави од некои етнички заедници дека повторно би сакале да бидат во коалиција со Груевски, но има и такви кои за овие избори сериозно размислуваат да преминат во таборот на СДСМ или, пак, да бидат поддржани од опозицијата!?

гласови на изборите, што не е исклучено да се случи, исто така, би била повеќе од поразителна, но затоа, пак, од друга страна би била полезна. Пред сè, поради фактот што ЛДП конечно ќе знае колку тежи на терен, но и колку вреди на пазарот. Особено значајно ќе биде сознанието колку вреди на пазарот, бидејќи токму таа цена ќе биде пресудна за преговори со некои други партии за некои други избори!

### СДСМ БЕЗ САТЕЛИТИ!

Речиси идентична ситуацијата или, пак, можеби благо розова е и во најголемата опозициона партија, СДСМ, која во поглед на ЛДП многу гласно го соопшти својот став. Имено, добар дел од членовите на оваа партија веќе не-колку изборни циклуси реагира на парт-

нерството со "помалиот брат" затоа што, според нивната перцепција, либералите многу често се случува да добијат повеќе отколку што заслужуваат. Како всушност и на последните избори, кога оваа партија, согласно одамна постигнатата коалиција, доби ист број пратенички мандати како и на изборите во 2006 година, при тоа без да биде реално измерена нивната тежина на теренот. Оваа одлука на раководството на СДСМ револтирале добар дел од членството на најголемата опозициона партија, која за претстојните локални избори, како што се шпекуира, жестоко се спротивставиле на евентуално повторната дружба со ЛДП, нагласувајќи дека е време тие сами да си го понесат товарот на терен.

Токму затоа СДСМ на овие избори оди сам, без придружните елементи од типот на ЛДП, но и некои други помали политички субјекти, кои до вчера беа научени само да бидат декор на бината, додека главната работа на теренот и натаму да ја завршува "големиот брат". Оваа одлука на СДСМ нема да му донесе многу штета бидејќи, како што веќе потен-

циравме, и онака сами си ја "бркаа" работата на терен, а честеа со функции и вработувања лица од помалите политички партии, со кои беа во коалиција. Но, затоа, пак, на овој начин СДСМ им зададе силен удар на сите оние други партии, кои беа научени да се закачат за една поголема политичка партија и да врват со изборниот караван низ Македонија како на излет. Пресекувањето се чини најмногу ги погоди либералите на Стојан Андов кои, сакале или не, ќе мора сами да истрчаат на избори. Прашањето е само како?

хартија, но не и на терен. Дополнителен шок за него и неговите најверојатно ќе биде и ситуацијата со Зоран Крстевски кој, да потсетиме, не формираше нов политички субјект, туку суверено на пресконференција тврдеше дека тој е претседател на Либералната партија, а не Андов или, пак, некој што тој самостојно го назначил да ја извршува претседателската функција. Битката за печатите меѓу овие две либерални крила сè уште трае и веројатно ќе има судска завршница, но по сè изгледа дека овој серијал ќе се заврши по изборите, а нови епизоди за

за тоа сè уште нема конечна одлука. Истите оние партиички без членови, од типот на партијата на Павле Трајанов или, пак, Лилјана Поповска, кои постојано се до лидерот, без оглед кој е тој!? Сите тие се надеваат на повторна дружба со Груевски и, се разбира, на советнички листи, а можеби и градоначалнички функции.

Едноставно од нив не се бега. Така се закачуваат и се нудат што веројатно на "главните" им е непријатно да ги одбијат, иако за ова ВМРО-ДПМНЕ треба сериоз-

## СИТЕ САКААТ ДРУЖБА СО ГРУЕВСКИ!

Во малку, пак, подобра варијанта се коалиционите партнери на ВМРО-ДПМНЕ, кои сè уште имаат шанса да се закачат на возот на владејачката локомотива, иако за тоа сè уште нема конечна одлука. Истите оние партиички без членови, од типот на партијата на Павле Трајанов или, пак, Лилјана Поповска, кои постојано се до лидерот, без оглед кој е тој!? Сите тие се надеваат на пов-

торна дружба со Груевски и, се разбира, на советнички листи, а можеби и градоначалнички функции. Едноставно од нив не се бега. Така се закачуваат и се нудат што веројатно на главните им е непријатно да ги одбијат, иако за ова ВМРО-ДПМНЕ треба сериозно да се преиспита. Или да се праша до кога членовите на ВМРО-ДПМНЕ, односно нивните симпатизери ќе ги гласаат кандидатите на некои други политички партии и од нив ќе прават политички функционери.



ТРАЈАНОВ И ПОПОВСКА ПОСТОЈАНО СЕ ДО ЛИДЕРОТ, БЕЗ ОГЛЕД КОЈ Е ТОЈ!?

Оваа година Андов се соочи по сè изгледа со најтешкиот удар врз својата кариера. Непосредно пред одржувањето на предвремените парламентарни избори партијата му се расцепка. Еден дел одлучи да остане со него и да коалицира со СДСМ, додека оној другиот, предводен од Зоран Крстевски, одлучи да го поддржи ВМРО-ДПМНЕ, односно премиерот Никола Груевски.

## ПАРТИИТЕ НА ХАРТИЈА САКААТ ВЛАСТ!

Лидерот на либералите, Андов, прв пат по неколку години ќе мора да се соочи со фактите, дека има партија само на

обвинувања ќе имаме можност да гледаме на денот на изборите или, пак, кога ВМРО-ДПМНЕ ќе ја составува коалиционата листа. Дотогаш Крстевски ќе молчи, а Андов ќе се обиде да собере партија за изборите.

Во слична ваква ситуација се наоѓаат и останатите "влекачи" од политички партии, кои досега беа цврсти партнери на СДСМ. Оние партиички од типот на пензионерите, зелените, партијата за правата на ваквите и онаквите и...Сите тие ќе мора да трчаат сами, се разбира, до колку сакаат да се појават на избори, затоа што конечно СДСМ одлучи да ги откачи. Во малку, пак, подобра варијанта се коалиционите партнери на ВМРО-ДПМНЕ, кои сè уште имаат шанса да се закачат на возот на владејачката локомотива, иако

но да се преиспита. Или да се праша до кога членовите на ВМРО-ДПМНЕ, односно нивните симпатизери ќе ги гласаат кандидатите на некои други политички партии, и од нив ќе прават политички функционери. Овие локални избори по сè изгледа се вистинскиот момент за ВМРО-ДПМНЕ да расчисти со малите коалициони партнери, кои секогаш повеќе добиваат отколку што даваат. Ова е момент кога ВМРО-ДПМНЕ е многу силна, и кога има големи шанси да ги освои сосема сама локалните избори во сите градови во Република Македонија. Токму затоа треба да стави крај на дружењето со оние политички партии, кои се појавуваат само од избори на избори. Партии без членство, без структура, ама затоа со големи апетити!